

ДИК ПОВТОРНО ИЗВИРА ПОД ПАРТИСКА "КАРПА"

Конечно може да се одржат парламентарните избори, Државната изборна комисија е во полн состав - сите играчи се партиски кадри, освен претседателот Јован Јосифовски, кој е близок до ВМРО-ДПМНЕ.

Со тоа се затвора уште една страница од "Досието 2002/2006 година", кое по многу нешта нè потсетува на претходните посни и турбулентни лета и зими. Деценија ипол играме пинг-понг со демократијата, која постојано се враќа на изворот од проблемот.

Ако се земат предвид сите парламентарни, локални или претседателски избори, тогаш може да се донесе соодветен заклучок дека всушност никогаш не сме имале независна ДИК, туку Државна партиска комисија.

Според бројот на гласовите, и оваа Комисија е општо-прифатлива, бидејќи ќе ја заврши својата мисија, но што потоа... Дилемата ќе биде уште поголема, затоа што пра-



легнаа на брашното иако до последен момент "кукумјавчеа" за стариот проблем - професионализација или партиски џокери во телото на ДИК.

Само народните избраници на ДПА ја спасија честа и не учествуваа во "мангуплукот" во гласањето, бидејќи своето "ЗА" го кажаа на почетокот од расправата, го жртвуваа Џемаили Саити за да доведат нов човек, кој набрзо ќе ги покаже забите и ќе ги трасира партиските инте-

ВМРО-ДПМ ИГРАТА НА

реси, кои се кријат во неговото именување за член на Комисијата.

Според тоа, и овците се на број, а и волкот остана сит, иако забелешките на ВМРО-ДПМНЕ и на ВМРО-НП беа

остри и трагикомични. За време на еднодневната расправа сите се исплашија од образложението да не дојде до пролонгирање на изборите. Затоа се "пишманеа" од изговореното и монолитно ја потврдија македонската кауза. Инаку, во текот на расправата ВМРО-ДПМНЕ поднесе четири амандмани, кои не поминаа кај мнозинството. Предлозите за нови членови на ДИК не добија "амин". Со тоа уште еднаш се покажа спрегата на релација ВМРО-Народна и владејачката гарнитура, која постојано ја уриваше концепцијата на најголемата опозициона партија. Предложените имиња од страна на собраниската Комисија за прашања на изборите поминаа, иако обидот за трезвено расудување се темелеше на докажувањето дека кандидатите не го исполнуваат законскиот услов за нечленување во партиски тела и органи или, пак, немаат законски услов за минимум осумгодишно работно искуство во политичкиот или



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

шањето за професионализацијата на ДИК нема да биде затворено, туку закатанчено во сферата на политичките случувања. До тогаш "јанса" нема да нè јаде, туку ќе се испилат нови пиленца, кои ќе прават "ршум" пред, за време на изборите и потоа. Таква е нашата социјална и политичка дијагноза.

ЗОШТО СЕ "КУКУМЈАВЧЕШЕ"?

Составот на Државната изборна комисија беше изгласан од СДСМ, ДУИ и од ЛДП, но за да не бидат покуси пратениците од опозицијата, ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-НП и ЛП го поддржаа предлогот, кренаа два прста, односно

До вчера двата политички субјекта "очи си вадеа" за тоа кој е за професионализација на членовите на ДИК, а кој е за политичко набљудување на работата на Комисијата. На крај сè се сведе на едно, како почнаа разговорите, така и завршија. Имено, оној кој најмногу се залагаше за професионалци во ДИК, а тоа е позицијата, ѝ ја украде идејата на опозицијата додека, пак, ВМРО-ДПМНЕ ја прифати сугестијата на СДСМ. Така двете страни се позиционираа пред почнувањето на изборните процеси.

Најпааметни излегоа тие од ДПА, кои навреме ја осуетија играта и го сменија својот член во ДИК. Наместо Саити, сега таму е Ибиши. Потпретседателот на ДПА, Мендрук Тачи, објасни дека ваквиот чекор го прават по сугестија на меѓународните пријатели за изборите да немаат ниту една црна дамка.

во изборниот систем во Македонија итн.

НА НОЖ ГИ ДОЧЕКАА

Државната изборна комисија е составена од претседателот Јован Јосифовски, советник во Собранието на Македонија, а за потпретседател е избран Субхи Јакупи, кој во моментот се разделува од функцијата заменик-министер за правда.

За членови на ДИК се избрани Александар Новакоски, експертен секретар на Собранието; Тања Алтанџиева, екзаменик-министерка за локална самоуправа; Снежана Калеска, адвокат од Скопје; правникот Иљаш Иби-

вови ги бранеа со образложението дека биле партиски избор, кој не ги исполнувал ниту основните услови од конкурсот.

"Цело време се води некоја дефокусација од главниот проблем. Нека се повлечат овие амандмани, не ни е потребен циркус и да преминеме на одлуката, да ја гласаме, да се изјасниме за неа така како што е предложено", коментираше членот на ВМРО-НП, Жарко Караџоски.

Најпаметни излегоа оние од ДПА, кои навреме ја осуетија играта и си го сменија својот член во ДИК. Наместо Саити сега таму е Ибиши. Потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи, објасни дека вакви-

ДПМНЕ, затоа што таа нема свој член во ДИК. Меѓу шесте члена нема ниту еден сериозен непартиски професионалец - сите се партиски луѓе. Четворица се од власта, а двајца се од опозицијата.

На списокот се: поранешната заменик-министерка за локална самоуправа, Тања Алтанџиева; поранешниот генерален секретар на Собранието, Александар Новакоски од СДСМ; Снежана Калеска од ЛДП; Иљаш Ибиши, правник кој во последен момент влета како предлог на ДПА; Александар Даштевски од ВМРО-НП; и поранешниот заменик-министер за правда, Субхи Јакупи од ДУИ.

Во целиот случај Комиси-

"ВМРО-ДПМНЕ прва почна да го партизира ДИК, со инсистирањето да го предложи претседателот на Комисијата. ВМРО-ДПМНЕ имаше толку многу противења државните службеници да бидат тие што ќе ги водат изборите", изјави Љупчо Балковски од ВМРО-НП.

Додека партиските претставници се караа, се надмудруваа кој има повеќе партиски членови во ДИК, првиот човек на ДИК, Јован Јосифовски, пред да биде избран изјави: "Ќе се справам со нивната партиска припадност".

"Ќе барам од членовите на ДИК исклучително да работат и да се однесуваат како членови на ДИК, кои ги

НЕ СЕ "НАМЕСТИ" НА СДСМ

ши е новото лице кое ДПА го уфрли во барабанот и наместо Џемаили Саити се отвора простор за маневрирање; друштво ќе им прави и правникот од Куманово, Александар Даштевски.

Со ова завршија моментните надмудрувања на релација СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ. До вчера двата политички субјекта "очи си вадеа" кој е за професионализација на членовите на ДИК, а кој е за политичко набљудување на работата на Комисијата. На крај сè се сведе на едно, како почнаа разговорите, така и завршија. Имено, оној кој најмногу се залагаше за професионализација на членовите на ДИК, а тоа е позицијата ѝ ја украде идејата на опозицијата додека, пак, ВМРО-ДПМНЕ ја прифати сугестијата на СДСМ. Така, двете страни се позиционираа пред почнувањето на изборните процеси. Но, на ваквиот исход му претходеа жестоки полемики. Некои сметаа дека треба да се сменат половина од членовите на ДИК, додека другите своите ста-



от чекор го прават по сугестија на меѓународните пријатели за изборите да немаат ниту една црна дамка.

"Би сакал да апелирам и до другите политички партии, ако имаат истакнати членови на органи на партијата или на функции во државните институции, да ги повлечат, тоа би било добро", изјави потпретседателот на ДПА, Тачи.

Според тоа, Државната изборна комисија ги пополни своите редови. Меѓутоа, на тој трнов пат извиси ВМРО-

јата за избори и именувања ја намести ВМРО-ДПМНЕ.

"Дали оваа Комисија има друго помошно тело и да го видиме кое е тоа што го направило овој избор на 5 члена од 37 кандидати. Ние воопшто не сме ниту консултирани, ниту прашани", изјави Илија Китановски, член на ВМРО-ДПМНЕ.

"Од самиот почеток добивме готов список и веднаш сомневања", оцени Љупчо Мешков од ЛП.

Тоа на нож го дочекаа ВМРО-НП и власта.

избрало Собранието на РМ, а партиските бои и определби да ги остават за по работното време", истакна Јосифовски.

За време на предиграта ДПА се предомисли, таа не се противеше на тоа што заменик-претседател на ДИК е висок функционер на ДУИ.

"Јас лично му изразив поддршка на премиерот за ова име, само во насока за да добивме дека во моментот ние не сме заинтересирани да ги дестабилизираме работите и да се ценкаме како на пазар", изјави Мендух Тачи.

Претседателот на ДИК, **Јован Јосифовски**, е роден 1948 година во Тетово. По професија е правник, а студирал на Правниот факултет во Скопје. Зад себе има 30-годишно работно искуство и тоа: 8 години во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, како советник за вршење на работите кои се однесуваат за следење и проучување на правниот систем, следење на состојбите и појавите во областа на организацијата и методот на работа на правата и прописите на органите на управата. Во 1983 година началник на Градскиот комитет за комунални работи и сообраќај, каде работел на нормативната дејност од надлежност на Град Скопје; во 1985 година работел како советник во Законодавно-правната комисија на Собранието на РМ; во 1990 година советник во Собранието на РМ, а ги вршел и работите и задачите на советник во Законодавно-правната комисија на Собранието; во 1992 година секретар на Законодавно-правната комисија на Собранието на РМ; во 1997 година самостоен советник во Секторот за работни тела на Службата на Собранието на РМ; во мај 1999 година Собранието на РМ го именувало на функцијата заменик на секретар на Собранието на РМ, која ја вршел до 4 декември 2002 година; од 2003 година се здобил со статус државен службеник и бил распореден на работно место - советник на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на Собранието на РМ. Работно искуство во Државната изборна комисија: во 2002 година е определен за лице кое ќе им дава логистичка поддршка на Регионалните изборни комисији; учесник во повеќе изборни циклуси во помошното работно тело на ДИК при спроведувањето на парламентарните, претседателските и локалните избори; соработка со IFES – Меѓународна фондација за изборни системи за парламентарни претседателски и локални избори.



Членот на ДИК, **Александар Даштевски**, е роден во 1962 година во Белград. Правниот факултет во Скопје го завршил во 1988 година, а правосуден испит положил во 1992 година. Професионално искуство: во периодот 1989/1998 година е адвокат со своја канцеларија, член на Адвокатската комора на РМ; од 11.12.1998 година до 2.3.1999 година е советник во Владата на РМ; од 2.3.1999 година до 16.2.2000 година советник во Царинската управа на РМ; од 16.2.2000 година до 8.9.2003 година помошник директор на Царинската управа на РМ, задолжен за координирање со Одделението за меѓународна соработка на Царинската управа, соработка со НАТО итн.; од 16.3.2004 година генерален извршен директор на А.Д. "Трготекстил малопродажба" - Скопје. Поседува Сертификат од школо за француски јазик во Париз "Alliance Française" (1989 година, шест месеци); Сертификат од школо по англиски јазик "St.Dail's school of English" во Лондон (ноември-декември 2002 година); едукација во Единбург-Шкотска за проучување на правниот систем на Шкотска во 1997 година итн.



СУБХИ ЈАКУПИ, ДО ВЧЕРА ЗАМЕНИК-МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА, А СЕГА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДИК

Потпретседателот на ДИК, **Субхи Јакупи**, е роден во 1966 година во Гостивар. По професија е правник, а Правен факултет завршил во Приштина во 1992 година. Во периодот 1997/1998 година добил Сертификат за завршен курс за јавна администрација за менаџмент на локална јавна власт - организиран од Здружение на општините во Холандија. Во 2002 година го положил правосудниот испит во Скопје. Во 2004 година завршил курс за Висока административна обука (ВАО), организиран од Агенцијата за државни службеници со помош на француската Амбасада. Во моментот е на постуниверзитетски студии во Приштина, насока управно право, а работи на магистерска тема "Улога и функција на управната инспекција во РМ". Во 1994 година е општински инструктор за Пописи на населението, организирано од Заводот за статистика на РМ. Во 1996 година член на Општинската изборна комисија за Општина Маврови Анови (локални избори). Во 1998 година член на Општинската изборна комисија, за Изборна единица број 17, Гостивар (парламентарни избори). Во периодот 1998 -2001 година претседател на Бордот на директори на проектот, кој го финансирала британската Влада "Know how found", Агенција за поддршка на мали и средни претпријатија "ЕСА" Гостивар. Во 2002 година член на Општинска пописна комисија на Гостивар - организирано од Заводот за статистика на РМ. Во 2004 година тренер за предметите "Јавен менаџмент" и "Европска унија" со ЦМПСПАЦЕ програма (курс за јавна администрација за 610 идни државни службеници од етнички групи кои не се мнозинство во РМ, финансирано од Европската агенција за реконструкција и развој). Историјат на вработувања: 2 години приправнички стаж на адвокатура; 7 години раководител на управниот и административен орган во Општина Гостивар; од 14.11.2003 година до 24.12.2005 година директор на Управната инспекција Скопје, орган во состав на Министерството за правда; од 24.12.2004 година заменик-министер за правда.



ТАЊА АЛТАНЧИЕВА, ПОРАНЕШНА ЗАМЕНИК-МИНИСТЕРКА ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, ЧЛЕН НА ДИК

Членот на ДИК, **Тања Алтанџиева**, е родена 1964 година. Во 1989 година завршила Правен факултет во Скопје. Во 1993 година го положила правосудниот испит, а нотарскиот во 1998 година. Во периодот 1990/1993 година адвокатски приправник. Од 1994 до 2002 година адвокат со своја канцеларија и при тоа претседател на Основната адвокатска заедница во Струмица. Во периодот 2002-2004 година заменик-министер за локална самоуправа, а во периодот јуни-декември 2004 година заменик-министерка за правда. Поседува Сертификат за практична примена на Европската конвенција за човекови права (информативен центар за граѓанско општество); Сертификат од Националното биро за вработување и програма за итен одговор, финансирано од УСАИД. Потоа обука за обучувачи, како и за подобрување на економската ефикасност на јавните локални услуги. Задолжена за спроведување на изборните активности преку ангажман во избирачките одбори и во Општинската изборна комисија. До изборот за член на ДИК заменик-министерка за локална самоуправа.



Членот на ДИК, **Александар Новакоски**, доверашен генерален секретар на Собранието на РМ, е роден во 1965 година во Охрид. Во 1991 година дипломирал на Правниот факултет во Скопје. Во 1993 година положил правосуден испит. Професионално искуство: во периодот 1991/1993 адвокатски приправник во Адвокатската комора на РМ; во 1993/2002 година адвокат во Скопје. Во периодот 1997/2001 година член на Комисијата за надворешна соработка при Адвокатската комора на РМ. Во периодот 2001/2002 (до изборот за генерален секретар на Собранието на РМ) член на Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ и претседател на Комисијата за односи со судските и за правосудните органи. Во 2002-2004 година заменик-член на Државната изборна комисија. Од 12 ноември 2002 година именуван за генерален секретар на Собранието на РМ. Од 2005 година член на ДИК, а како нејзин член учествувал во подготовките на новиот Изборен законик. Професионален развој: Сертификат за завршена обука "Прописи од областа на ЕУ" во Центарот за европско право во Солун, Република Грција; Сертификат од Boston University School of Law за завршена обука "Подобрување на вештините за пишување на закони"; Сертификат од УСАИД за "Ефективна законодавна работа".



ЧЛЕНОВИТЕ НА ДИК ОД 2002 ГОДИНА, АЛЕКСАНДАР НОВАКОСКИ, КОЈ ОД ФУНКЦИЈАТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РМ СТАНА ЧЛЕН НА ДИК, И МИНИСТЕРКАТА ЗА ПРАВДА МЕРИ МЛАДЕНОВСКА-ГОРГИЕВСКА

Членот на ДИК, **Снежана Калеска**, е родена во 1961 година. Во 1985 година дипломирала на Правниот факултет во Скопје, правосудна насока. По дипломирањето работела како приправник волонтер во Општинскиот суд Скопје 1 Скопје. Во 1987 година го положила правосудниот испит, а во периодот 1987/1992 година работела во тогашното претпријатие "ФАКОМ". Во април 1992 година се запишала во именикот на адвокати на РМ, а од 2001 година има партнерска адвокатска канцеларија. Во 1994 година положила специјалистички испит за застапник на права од индустриска сопственост. Од март 1999 година поседува Сертификат за успешно завршена специјалистичка обука од областа за човекови права: "Постапките пред Европскиот суд за човекови права". Учествувала на многу семинари и трибини од областа на индустриската сопственост.